

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), член 44 став 2 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19) и член 57 став 1 алинеа 1 од Деловникот за работа на Советот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.18/07), Претседателот на Советот на Општина Берово донесе:

РЕШЕНИЕ

Ја свикувам 28-та (дваесет и осмата) седница на Советот на Општина Берово на ден 26.12.2019 година (четврток), со почеток во 09:00 (девет) часот со следниот:

Дневен ред:

1. Усвојување на Записник од 27-тата Седница на Совет на Општина Берово;
2. Програма за работа на Советот на Општина Берово за 2020 година;
3. Предлог Буџет на Општина Берово за 2020 година;
4. Предлог Буџетски Календар на Општина Берово за 2020 година;
5. Предлог Одлука за извршување на Буџет на Општина Берово за 2020 година;
6. Предлог ОДЛУКА за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на административните службеници во Општина Берово 2020 година;
7. ОДЛУКА За усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Берово, во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот за КП 3506, КО Берово вон-град, по барање на Бранко Дупкарски од Берово;
8. ИЗВЕШТАЈ за реализација на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици во Општина Берово во 2019 година;
9. Одлука за давање на времено користење без надомест на движни ствари – канцелариски мебел на ЈКПР “Услуга” Берово;
10. Деветмесечен финансиски извештај за работа на ЈПКР “Услуга” Берово за 2019 година;
11. Програма за работа на ЈПКР “Услуга” Берово за 2020 година;
12. Програма на ООУ “Никола Петров Русински” за изведување на еднодневна екскурзија на учениците од трето одделение;
13. Програма на ООУ “Никола Петров Русински” за изведување на дводневна екскурзија на учениците од шесто одделение;
14. Дополнување на П Р О Г Р А М А (ЈД, ЈБ и ЈФ) за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици во Општина Берово во 2020 година;
15. Измена и дополнување на Програмата за комунални дејности за 2020 година
16. ПРЕДЛОГ О Д Л У К А за давање на времено користење без надомест на движни ствари -кујнска маса и дупол садопер на црква Света Параскева с.Русиново;
17. Предлог О Д Л У К А за продолжување на работно време на угостителски објекти за одредени туристички, културни и друг вид манифестации во општина Берово за 2020 година;

18. Предлог Одлука за измена на Одлука за престанок и давање на времено користење без надомест на движни ствари 56 (педесет и шест) преносни компјутери – лаптопи;
19. Предлог Одлука за прифаќање на донација “Основен Проект за водоводна линија за дел од ул. “Прохор Пчински” – Берово”
20. Предлог Програма за работа на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите за 2020 година;
21. Барања од институции и граѓани;
22. Советнички иницијативи и прашања.

Бр.09-4510/1
18.12.2019 година
Берово

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски